

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 114 Год. LXVI | Понеделник, 30 август 2010

Цена на овој број е 90 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2209. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	2	2215. Одлука за објавување јавен конкурс за избор на директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	4
2210. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	2	2216. Декларација по повод стогодишнината од раѓањето на блажената Мајка Тереза.....	4
2211. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	3	2217. Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота.....	5
2212. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	3	2218. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.....	5
2213. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија.....	3	2219. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	5
2214. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво.....	4	2220. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.....	6
		2221. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	6
		2222. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.....	6
		2223. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип.....	6
		2224. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	6
		Огласен дел	1-24

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2209.**

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 91/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија" број 96/2008, 97/2008, 106/2008, 139/2008, 147/2008, 165/2008, 6/2009, 76/2009 и 16/2010), во точката I во потточката 2) Законодавно-правна комисија, под в) за членови: во точката 5 зборовите : „Оливер Деркоски" се заменуваат со зборовите : „Катерина Димеска";

Под г) за заменици-членови: во точката 4 зборовите: „Катерина Димеска“ се заменуваат со зборовите : „Даниела Иротова Лазарева“;

Во потточката 4) Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под б) за заменик на претседателот зборовите „Оливер Деркоски" се заменуваат со зборовите: „Анита Кипаризовска - Крстеска";

Под г) за заменици-членови: во точката 3 зборовите: „Анита Кипаризовска-Крстеска“ се заменуваат со зборовите: „Цена Матевска“;

Во потточката 7) Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под в) за членови: во точката 2 зборовите: „Фијат Цаноски" се заменуваат со зборовите: „Илија Димовски“;

Во потточката 10) Комисија за финансирање и буџет под в) за членови: во точката 7 зборовите: „Дарко Димитриевски" се заменуваат со зборовите: „Живко Пејковски";

Под г) за заменици-членови: во точката 6 зборовите: „Оливер Деркоски" се заменуваат со зборовите: „Дарко Димитриевски";

Во потточката 11) Комисија за економски прашања под в) за членови: во точката 2 зборовите: „Оливер Деркоски" се заменуваат со зборовите: „Никола Котевски";

Во потточката 12) Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под г) за заменици-членови: во точката 2 зборовите: „Саве Савевски" се заменуваат со зборовите: „Даниела Иротова Лазарева";

Во потточката 17-а) Комисија за локална самоуправа под в) за членовите: во точката 4 зборовите: „Крсто Мукоски" се заменуваат со зборовите: „Дарко Димитриевски", а во точката 5 зборовите: „Лидија Митева“ се заменуваат со зборовите: „Весела Честоева“ и

Во потточката 18) Комисија за еднакви можности на жените и мажите под в) за членовите: во точката 4 зборовите: „Весела Честоева" се заменуваат со зборовите: „Даниела Иротова Лазарева".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3559/1
27 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2210.

Врз основа на член 78 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 2 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија" број 150/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ**

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија" број 96/2008, 97/2008, 106/2008, 147/2008 и 31/2010), во точката I алинеја 1 во потточка 3) зборовите: „Цена Матевска" се заменуваат со зборовите: „Александар Спасеновски".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3560/1
27 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2211.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 17 и 18 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2002, 97/2006, 117/2006, 77/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

I. Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 117/2008, 147/2008, 76/2009, 16/2010, 57/2010 и 65/2010), во членот 3 точка 3 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, под б) за членови во потточката 4 зборовите : „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборовите : „Светлана Јакимовска“;

Во точката 5 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, под б) за членови во потточката 3. зборовите: „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборовите: „Даниела Иротова Лазарова“;

Во точката 20 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, под б) за членови по потточката 6 се додава нова потточка 7, која гласи:

„7) Александар Николоски“;

Во точката 25 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, под б) за членови во потточката 1 зборовите: „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборовите : „Наташа Јаневска“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3562/1
27 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2212.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација („Службен весник на Република Македонија“ број 96/2008, 106/2008, 125/2008, 147/2008 и 76/2009), во точката I под г) за заменици-членови, во потточката 1) зборовите : „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборовите : „Марија Андоновска“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3563/1
27 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2213.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 26 став (4) од Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 104/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2008, 147/2008 и 76/2009), во точката III Членови

на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, во точката 1) зборовите: „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборовите: „Крсто Мукоски“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3564/1
27 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2214.

Врз основа на членот 144 став 3 од Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2007, 103/2008 и 161/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕ- ВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО

I. За член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво, се избира:

Ајет Ајети, од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3565/1
27 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2215.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 37 став 2 и член 38 став 1 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс за избор на директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.

2. За директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има најмалку петгодишно работно искуство во правни работи,
- да е истакнат правник,
- да не е казнет со казна, односно да не му е изречена прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност и
- кое поднело Изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 64/2009).

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3566/1
27 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2216.

Длабоко свесни за значењето на делото на блажено упокоената Мајка Тереза, која во 1950 година го основаше редот „Мисионерки на љубовта“, на која во 1979 година ѝ беше доделена Нобеловата награда за мир, за која одби да го прими финансискиот надоместок, барајќи сето ова да им биде дадено на сиромашните и која во 2003 година е прогласена за Блажена од страна на папата Јован Павле II;

Силно почестени од фактот што Мајка Тереза неколкупати ја посети Македонија за време на својот живот, а последен пат во 1980 година, кога беше прогласена и за почесен граѓанин на нејзиниот роден град Скопје;

Решени да дадеме свој влог во насока на продолжување на нејзините животни заложби посветени на Бога и човештвото;

Приклучувајќи се кон обележувањето на стогодишнината од раѓањето на блажената Мајка Тереза, а врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А
ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА
БЛАЖЕНАТА МАЈКА ТЕРЕЗА

1. Укажуваме голема почит кон Мајка Тереза и на нејзината посветеност кон сиромашните и човештвото, како и на нејзината љубов кон Бога.

2. Животот на Мајка Тереза ја праќа универзалната порака за помагање на луѓето, за хуманоста и пожртвуваноста во името на добрите дела.

3. Делото на Мајка Тереза претставува охрабрување и инспирација за граѓаните на Република Македонија, на регионот и на целиот свет.

4. Декларацијата ќе се достави до Владата на Република Македонија, Светата столица во Ватикан, редот „Мисионерки на љубовта“, Владата на Индија, Обединетите нации, религиозните групи и институции, како и до соодветните невладини организации.

5. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3558/1	Претседател
27 август 2010 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2217.

По извршеното срамнување на изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2010) направена е грешка поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Во членот 1 став 2 по зборовите: „стануваат алинеи 9,10“, треба да стои бројот „11“.

Бр. 10-3385/2	Од Законодавно - правната
26 август 2010 година	комисија на Собранието на
Скопје	Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА

2218.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Свети Николе број 0101-1666/1 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 18.08.2010 година .

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5789/2
25 август 2010 година
Скопје

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

2219.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА СТРУГА

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Струга број 01-536/1 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 18.08.2010 година .

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5791/2
25 август 2010 година
Скопје

Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

2220.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Радовиш број 02-739 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 20.08.2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5829/2
25 август 2010 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

2221.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа-Ресен, број 01-223/1 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 18.08.2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5831/2
25 август 2010 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

2222.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа-Крушево, број 02-414/2 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.07.2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5883/2
25 август 2010 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

2223.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип број 0101-671/1 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 23.08.2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5884/2
25 август 2010 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2224.**

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.08.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 29,648
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 31,093
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 31,131
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 30,502
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 26,020

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 66,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 68,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 56,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 44,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 32,225

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски

(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	66,00	65,50	65,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	67,50	67,00	66,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	55,50	55,00	54,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	44,00	43,50	43,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,038
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,864

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,297

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,170

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 31.08.2010 година.

Бр. 02-1449/1
30 август 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010114